

# Упатство за почеток



Пред употреба, погледнете и во „Здравствени мерки за претпазливост“ и „Мерки за претпазливост“ во „Упатство со препораки“.


HMZ-T2

## Решавање на проблемите со нерепродуцирање на аудио, видео или 3D-содржини од PlayStation®3 (PS3™)

Проблемите со аудио и видео може да се појават при промена на излезот на PS3™ со еден од следните начини.

- Излезот на системот е променет со користење на системската функција за пренос преку HDMI.
- Излезот на системот е променет со директно поврзување на PS3™ со системот, после користење на PS3™ со телевизорот.

Во тој случај, додека системот е вклучен, исклучете го PS3™, а потоа држете го копчето за вклучување/исклучување на PS3™ барем за 5 секунди (додека не слушнете друг краток звук) за да го рестартирате.



„PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc. Исто така, „PS3“ е заштитен знак на истата компанија.

### Што има во кутијата



Уред за глава



Процесна единица



Слушалки



HDMI-кабел

Кабел за напојување со наизменична струја (напојување со струја)  
Дополнителна опрема  
Документација



Печатено користејќи мастило базирано на масло без VOC (Volatile Organic Compound - Испарливо)

© 2012 Sony Corporation  
4-439-021-11(1) (МК)

# 1 Поврзување

## 1 Поврзете опрема за репродукција и телевизор.




### Опрема за репродукција

Кабел за HDMI (се доставува)

Ако опремата за репродукција има само еден приклучок за HDMI OUT, можете сè уште да гледате видео преку опремата за репродукција на телевизорот со поврзување на телевизорот со процесната единица си кабел за HDMI со голема брзина. Во тој случај поставете го „HDMI pass-through“ во „General Setup“ на „On“.

#### Забелешка

- Преносот преку HDMI не овозможува истовремена репродукција на видео на уредот за глава и на телевизорот.



### Процесна единица (назад)


## 2 Поврзете го уредот за глава.

Уред за глава



### Процесна единица (напред)

## 3 Поврзете ги дадените слушалки.



Протнете го левиот кабел под јазичето.

Наместете го десниот кабел во жлебот. (Сокривањето на кабелот под јазичињата на неколку места ќе го задржи кабелот неподвижен.)

Целосно вметнете го стерео мини-приклучокот на слушалките во приклучокот за слушалки.

Протнете го десниот кабел под јазичето.

#### Совет

- Ако сакате, може да ги поврзете сопствените стерео слушалки со мини-приклучок.

## 4 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) со уредот.



1


Кабел за напојување со наизменична струја (напојување со струја) (се доставува)

2

Во сидниот штекер

## 5 Вклучете го системот (⏻).


Сега индикаторот за напојување на процесната единица свети зелено.



## 6 Вклучете ја единицата за репродукција (⏻).


## 2 Носење

Кога го носите уредот за глава нема да можете да гледате надвор од екранот. Пред да го ставите уредот, прегледајте ги чекорите 2 – 4 (Носење, Поставување и Уживање), за да знаете како си следат работите.







### За удобно местење

- A** Поддржете го уредот со челото и на двете места на тилот на главата.
- B** Да не се потпира на носот.
- C** Прилагодете го уредот така што екраните се наоѓаат пред вашите очи.



Ако носите очила или контактни леќи, носете ги и за време на употребата (со исклучок на очила за читање). Гледањето со очила со двоен фокус може да го нема најдобриот ефект.



### 3 Прилагодете ја позицијата на главата.

Внимателно прилагодете го уредот на левата и десната страна, горе и долу, за да ја најдете најдобрата позиција за гледање на центарот на екраните.

#### Забелешки

- Ако уредот открие дека додека гледате поддржувачот за чело **D** не го допира челото, екраните автоматски ќе се исклучат. Осигурете сека поддржувачот за чело лежи безбедно на челото.
- Ако поддржувачот за чело **D** се наоѓа премногу назад (кон челото), може да биде тешко да ги видите екраните. Во тој случај, држејќи ја рачката за заклучување **E** налево, подигнете го поддржувачот за чело и притиснете го поддржувачот напред.


### 4 Затегнете ја лентата за глава безбедно.

#### Совет

- Должините на горната и долната лента може да се прилагодат. За детали, погледнете во „Упатство со препораки“.

### 5 Носете ги слушалките.

Носете ја слушалката означена со R во десното уво и таа означена со L во левото уво.






### Отстранување на уредот за глава


- Извадете ги слушалките од ушите пред да го извадите уредот за глава.
- Држете ги копчињата за ослободување на лентата на двете страни и повлечете го уредот напред кога го подигнете.

## 3 Поставување

Следете ги упатствата што се прикажани на екранот за работа.



Се пресекуваат сите три ознаки „I“ и хоризонталната линија.



Не се сечат хоризонталната линија и повеќе од една од ознаките „I“.


### 1 Изберете јазик за приказ (само првиот пат).

Притиснете го копчето ▲/▼ за да изберете јазик и притиснете го копчето MENU или копчето ►.



### 2 Прилагодете го растојанието меѓу леќите.

Лизгајте го прилагодувачот за растојание на секоја од леќите додека не ги видите јасно и двата екрани. По прилагодувањето, притиснете го копчето MENU или копчето ►.



#### Совети

- Ако после прилагодувањето на растојанието меѓу леќите, започнете повторно од „2 Носење“.
- Ако прилагодувањето е тешко, обидете се со лизгање на двата прилагодувачи кон централната позиција пред прилагодувањето.

### 3 Проверете го прилагодувањето на приказот.

Потврдете дека трите ознаки „I“ и хоризонталната линија се пресекуваат, а потоа притиснете го копчето MENU или копчето ►.

Прифатливо е ознаките „I“ и хоризонталната линија да се сечат на друго место, не само во центарот на екранот.

#### Забелешка

- Ако дури само една од ознаките „I“ и хоризонталната линија не се сечат, престанете со користење на системот. За детали, погледнете во „Упатство со препораки“.


### 4 Следете ги прикажаните упатства.

Откако ќе ги прочитате информациите, притиснете го копчето MENU или копчето ►.


## 4 Уживајте

### Контролирајте ја репродукцијата од компатибилни извори на репродукција.

#### Контрола на репродукцијата од уредот



Јачина на звукот



#### Забелешки

- Системот не може да се користи за напредна контрола на опремата за регистрација, како на пример, операции на менито.
- Контролата со овие копчиња е можна само кога „Control for HDMI“ во „General Setup“ е поставена на „On“ (стандардна поставка).
- Некои опреми за репродукција не може да се контролираат користејќи ги копчињата на уредот за глава.

За детали околу конфигурирањето на менито за поставки и прикачувањето на дополнителна опрема, погледнете во „Упатство со препораки“.

#### Забелешка

- За да го решите проблемот поради неможна репродукција на аудио, видео или 3D кога системот е поврзан на PlayStation®3 (PS3™), погледнете ги упатствата на страницата што се наоѓа на десната страна од насловната страница за решавање проблеми.